



Grant Thornton

Проектни финансиски извештаи и Извештај на
независните ревизори

Електрани на Македонија АД, Скопје

“Подготовка на предлог проект за обновлива енергија Луково
Поле” - Меѓународна банка за обнова и развој Договор за
аванс број ППА МБОР бр. П4610-МК

За периодот од 11 август 2013 година до 06
април 2015 година

Содржина

	Страна
Одговорност на Раководството	1
Извештај на независните ревизори	2
Извештај за приливи и одливи на средствата	4
Извештај за користење на средствата по проектна активност	5
Извештај за повлекување на средства	7
Биланс на состојба	8
Извештај за наменска жиро сметка - УСД	9
Белешки кон Проектните финансиски извештаи	10

Одговорност на Раководството

Придружните финансиски извештаи што се состојат од Извештај за приливи и одливи на средствата, Извештај за користење на средствата по проектна активност, Извештај за повлекување на средствата, Биланс на состојба, Извештај за наменска жиро сметка - УСД и Белешки (во понатамошниот текст “Проектни финансиски извештаи”), на Електрани на Македонија АД, Скопје (ЕЛЕМ АД, Скопје), “Подготовка на предлог проект за обновлива енергија Луково Поле” (во понатамошниот текст “Проектот”), финансиран од Меѓународна банка за обнова и развој, Договор за аванс број ППА МБОР бр. П4610-МК (“Договор за аванс”), за периодот од 11 август 2013 година до 6 април 2015 година и вклучени на страници од 4 до 12, се одговорност на, и се одобрени од страна на Раководството на Проектот.

Придружните Проектни финансиски извештаи се подготвени од страна на Раководството на Проектот, за целите на известување кон ЕЛЕМ АД, Скопје и Раководството на Меѓународната банка за обнова и развој, во согласност со соодветните барања за известување од МБОР, и во согласност со релевантните одредби утврдени со Договорот за аванс број ППА МБОР бр. П4610-МК од 7 април 2011 година и Писмо за повлекување на средства од 7 април 2011 година.

Раководството, врз основа на вистинитоста и објективноста на Проектните финансиски извештаи, има развиено и одржува внатрешна структура за контрола, која вклучува соодветна контролна средина, сметководствени системи и процедури за контрола. Раководството верува дека внатрешните контроли овозможуваат сигурност во однос на финансиските податоци и претставуваат соодветна основа за подготовка на финансиските извештаи и дека средствата се правилно евидентирани во сметководството и заштитени. Меѓутоа, постојат внатрешни ограничувања кои треба да се земат предвид при разгледувањето на сигурноста што ја обезбедува структурата на внатрешната контрола. Внатрешниот процес на контрола, исто така, го вклучува и информирањето на вработените од страна на Раководството за политиките кои овозможуваат етичко деловно однесување.



Grant Thornton, независните ревизори, беа ангажирани да извршат ревизија на овие Проектни финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Нивниот извештај е прикажан на страните 3 и 4.

3 јули 2015 година


Елена Стојановска
Референт за
финансиски менаџмент


Гордана Димитриеска Кочоска
Финансиски директор


Дејан Бошковски
Генерален директор



Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
Sv. Kiril i Metodij 52b/1-20
Macedonia

До Раководството на Проектот
“Подготовка на предлог проект за обновлива енергија Луково Поле”
ППА МБОР бр. П4610-МК

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Електрани на Македонија АД, Скопје (ЕЛЕМ АД, Скопје), “Подготовка на предлог проект за обновлива енергија Луково Поле” (во понатамошниот текст “Проектот”), финансиран од Меѓународната банка за обнова и развој, Договор за аванс број ППА МБОР бр. П4610-МК кои се состојат од Извештај за приливи и одливи на средствата, Извештај за користење на средствата по проектна активност, Извештај за повлекување на средствата, Биланс на состојба, Извештај за наменска жиро сметка - УСД и Белешки (во понатамошниот текст “Проектни финансиски извештаи”), за периодот од 11 август 2013 година до 6 април 2015 година, вклучени на страниците од 4 до 12.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Проектните финансиски извештаи се изготвени за целите на известување на ЕЛЕМ АД, Скопје и Раководството на Меѓународната банка за обнова и развој (МБОР). Раководството на проектот е одговорно за воспоставување и одржување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Политиката на Раководството на проектот е подготовка на проектните финансиски извештаи врз основа на готовински приливи и одливи, во согласност со соодветните барања за известување од МБОР и во согласност со релевантните одредби утврдени со Договорот за аванс број ППА МБОР бр. П4610-МК од 7 април 2011 година и Писмото за повлекување на средства од 7 април 2011 година. Врз основа на ова, готовинските приливи се признаваат тогаш кога ќе бидат примени и готовинските трошења се признаваат тогаш кога ќе бидат платени.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие Проектни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и обелоденувањата во Проектните финансиски извештаи.

Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на Проектните финансиски извештаи со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Проектот. Ревизијата, исто така вклучува и проценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и проценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека финансиските извештаи на “Подготовка на предлог проект за обновлива енергија Луково Поле”, финансиран од Меѓународната банка за обнова и развој, Договор за аванс број ППА МБОР бр. П4610-МК, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, состојбата на Проектот на 6 април 2015 година, и движењето на приливите и одливите на средствата за периодот од 11 август 2013 година до 6 април 2015 година, во согласност со соодветните барања за известување од МБОР и во согласност со релевантните одредби утврдени со Договорот за аванс број ППА МБОР бр. П4610-МК од 7 април 2011 година и Писмо за повлекување на средства од 7 април 2011 година.

Скопје,
3 јули 2015



Управител
Сузана Ставриќ



Овластен ревизор
Сузана Ставриќ

Извештај за приливи и одливи на средствата

	(Износите се во УСД)		
	Тековен период од 11 август 2013 до 6 април 2015	Претходен период од 1 јануари 2012 до 10 август 2013	Остварени Кумулативно од 1 јануари 2012 до 10 август 2015
Приливи			
Средства од МБОР	60,174.99	1,407,248.15	1,467,423.14
- Наменска жиро сметка	60,174.99	190,268.62	250,443.61
- Директни плаќања	-	1,027,020.64	1,027,020.64
- Поврат на средства	-	189,958.89	189,958.89
Средства од ЕЛЕМ АД, Скопје	8,691.24	167,573.36	176,264.60
Камата	18.74	42.90	61.64
Вкупно приливи	68,884.97	1,574,864.41	1,643,749.38
Одливи			
А. Финансирани од МБОР			
Компонента 1	(117,108.78)	(1,334,179.92)	(1,451,288.70)
Вкупно А – Финансирани од МБОР	(117,108.78)	(1,334,179.92)	(1,451,288.70)
Б. Финансирани од ЕЛЕМ АД, Скопје			
Локални изведувачи (со вклучен ДДВ)	(898.79)	(36,218.09)	(37,116.88)
ДДВ за трошоци финансирани од МБОР	(1,981.28)	(127,835.27)	(129,816.55)
Персонален данок од 10% за експерти финансирани од МБОР	(5,811.17)	(3,520.00)	(9,331.17)
Вкупно Б – Финансирани од ЕЛЕМ АД, Скопје	(8,691.24)	(167,573.36)	(176,264.60)
Вкупно одливи	(125,800.02)	(1,501,753.28)	(1,627,553.30)
Состојба	(56,915.05)	73,111.13	16,196.08
Усогласување на состојбата за неискористени средства:			
Зголемено за: непотрошени средства, на почетокот	73,111.13	-	-
Неискористени средства, на крајот	16,196.08	73,111.13	16,196.08

Проектните финансиски извештаи се одобрени од страна на Раководството на проектот на 29 јуни 2015 година, и се потпишани во негово име од:


 Елена Стојановска
 Референт за
 финансиски менаџмент


 Гордана Димитриеска Кочоска
 Финансиски директор


 Дејан Бошковски
 Генерален директор



Извештај за користење на средствата по проектна активност

	(Износит се во УСД)		
	Тековен период од 11 август 2013 до 6 април 2015	Претходен период од 1 јануари 2012 до 10 август 2013	Искористени Кумулативно од 1 јануари 2012 до 6 април 2015
Користење на средствата финансирани од МБОР			
POIRY infra GmbH Germany, Договор бр. 08-4232/1 од 25.08.2011 и Анекс 1 Бр. 08-4962/1 од 13.10.2011	-	106,320.05	106,320.05
Градежен институт “Македонија” Договор број 08-5542/2 од 12.12.2011	5,376.00	635,011.46	640,387.46
Ерик Хеланд-Хансен Договор за консултантски услуги Мали ангажмани број 08-1605/1 од 20.03.2012	7,200.00	8,667.00	15,867.00
Цветанка Поповска Договор за консултантски услуги Мали ангажмани број 08-1604/1 од 20.03.2012 и Анекс број 08-1604/2 од 10.07.2012	3,311.51	2,211.21	5,522.72
Цветанка Поповска Договор за консултантски услуги Мали ангажмани број 08-3463/1 од 27.06.12	6,083.93	1,607.63	7,691.56
Светозар Петковски Договор за консултантски услуги Мали ангажмани број 08-1603/1 од 20.03.2012 и Анекс број 08-1603/2 од 05.07.2012	3,885.62	3,182.26	7,067.88
Трифун Паскалов Договор за консултантски услуги Мали ангажмани број 08-3460/1 од 27.06.2012 и Анекс број 08-3460/2 од 12.07.2012	-	1,052.71	1,052.71
Сокол Клиничаров Договор за консултантски услуги Мали ангажмани број 08-3461/1 од 27.06.2012 и Анекс број 08-3461/2 од 12.07.2012	-	2,925.31	2,925.31
Илија Андонов Ченто Договор за консултантски услуги Мали ангажмани број 08-3465/1 од 27.06.2012	-	1,071.75	1,071.75
Заедничко вложување на Acciona Ingenieria S.A и ABC Consulting бр. 08-4009/1 од 25.07.2012	-	509,503.92	509,503.92
Харалд Крузер Договор за консултантски услуги Мали ангажмани број 08-3464/1 од 27.06.12, и Анакс бр. 1 од 29.11.13	32,780.50	11,183.10	43,963.60
Норберт СА Договор за консултантски услуги Мали ангажмани број 08-3462/1 од 27.06.12	27,523.00	11,798.00	39,321.00
Заедничко вложување на BRL INGENIERIE и GPM Consulting број 08-1491/1 од 20.03.2013	-	39,296.60	39,296.60
Grant Thornton, Договор бр. 08-4840/1 од 25.07.2014	5,709.82	-	5,709.82
Miley, Договор бр.02-980/1 од 14.02.2014	24,995.00	-	24,995.00
Банкарска провизија за плаќањата	233.40	318.92	552.32
Банкарска провизија за трансфер на пари на наменска жиро сметка	10.00	30.00	40.00
Вкупно користење на средства од МБОР	117,108.78	1,334,179.92	1,451,288.70

Проектни финансиски извештаи
 За периодот од 11 август 2013 година до 6 април 2015 година

Извештај за користење на средствата по проектна активност
 (продолжува)

	Тековен период од 11 август 2013 до 6 април 2015	Искористени	
		Претходен период од 1 јануари 2012 до 10 август 2013	Кумулативно од 1 јануари 2012 до 6 април 2015
Користење на средства финансирани од ЕЛЕМ АД, Скопје			
Локални добавувачи (мали набавки), со вклучен ДДВ	898.79	36,218.09	37,116.88
- Илија Андонов Ченто	-	3,498.90	3,498.90
- Емпириа ЕМС	-	5,183.57	5,183.57
- Билд	-	12,176.90	12,176.90
- Агенција за планирање на простор	-	7,704.96	7,704.96
- Геосилвер	-	7,653.76	7,653.76
- Еволвинг	599.15	-	599.15
- Клипинг	299.64	-	299.64
ДДВ за трошоци финансирани од МБОР	1,981.28	127,835.27	129,816.55
Персонален данок од 10% за експерти финансирани од МБОР	5,811.17	3,520.00	9,331.17
Вкупно користење на средства од ЕЛЕМ АД, Скопје	8,691.24	167,573.36	176,264.60
Вкупни трошоци	125,800.02	1,501,753.28	1,627,553.30

“Подготовка на предлог проект за обновлива енергија Луково Поле”
МБОР Договор за аванс број ППА бр. МБОР П4610-МК

Проектни финансиски извештаи
За периодот од 11 август 2013 година до 6 април 2015 година

Извештај за повлекување на средства

Износите се во УСД За периодот од 11 август 2013 година до 6 април 2015 година						
Број на апликација и датум на исплата на аванс од МБОР	Начин на исплата					
	Вкупно побарано	Пренос на средства на наменска сметка	Поврат на средства	Директни плаќања	Вкупно исплатени	Разлика
11. 23 јули, 2014	60,174.99	60,174.99	-	-	60,174.99	-
Вкупно исплати	60,174.99	60,174.99	-	-	60,174.99	-

Износите се во УСД За периодот од 1 јануари 2012 година до 10 август 2013 година						
Број на апликација и датум на исплата на аванс од МБОР	Начин на исплата					
	Вкупно побарано	Пренос на средства на наменска сметка	Поврат на средства	Директни плаќања	Вкупно исплатени	Разлика
1. 30 март, 2012	72,464.15	-	72,464.15	-	72,464.15	-
2. 22 мај, 2012	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-
3. 25 мај, 2012	117,494.74	-	117,494.74	-	117,494.74	-
4. 3 август, 2012	47,957.07	47,957.07	-	-	47,957.07	-
5. 26, ноември, 2012	360,397.56	-	-	360,397.56	360,397.56	-
6. 2 јануари, 2013	154,051.39	-	-	154,051.39	154,051.39	-
7. 21 мај, 2013	157,119.16	-	-	157,119.16	157,119.16	-
8. 10 јуни, 2013	302,939.65	-	-	302,939.65	302,939.65	-
9. 6 јуни, 2013	52,512.88	-	-	52,512.88	52,512.88	-
10. 25 јуни, 2013	67,311.55	42,311.55	-	-	42,311.55	25,000.00
Вкупно исплати	1,432,248.15	190,268.62	189,958.89	1,027,020.64	1,407,248.15	25,000.00

“Подготовка на предлог проект за обновлива енергија Луково Поле”
МБОР Договор за аванс број ППА бр. МБОР П4610-МК

Проектни финансиски извештаи
За периодот од 11 август 2013 година до 6 април 2015 година

Биланс на состојба

	<i>(Износит се во УСД)</i>	
	6 април 2015	10 август 2013
Средства		
Наменска жиро сметка – УСД	16,196.08	73,111.13
Вкупно средства	16,196.08	73,111.13
Обврски и деловен фонд		
Деловен фонд		
Пренесени неискористени средства на крајот на периодот	16,196.08	73,111.13
Вкупно обврски и деловен фонд	16,196.08	73,111.13

“Подготовка на предлог проект за обновлива енергија Луково Поле”
МБОР Договор за аванс број ППА бр. МБОР П4610-МК

Проектни финансиски извештаи
За периодот од 11 август 2013 година до 6 април 2015 година

Извештај за наменска жиро сметка - УСД

Број на сметка	0023807863	
Банка депонент	Стопанска Банка АД, Скопје	
Адреса	Кеј 11 Октомври бр. 7, 1000 Скопје	
Број на договор за аванс	ППА бр. МБОР П4610-МК	
Валута	УСД	
	(Износит се во УСД)	
	За периодот од 11 август 2013 година до 6 април 2015 година	За периодот од 1 јануари 2012 година до 10 август 2013 година
Состојба на почетокот на периодот	73,111.13	-
Зголемена за: Приливи		
Трансфер на средства од МБОР	60,174.99	190,268.62
Камата	18.74	42.90
	60,193.73	190,311.52
Намалена за: Одливи		
Исплати за трошоците на проектот	(116,865.38)	(116,851.47)
Банкарска провизија за плаќањата	(233.40)	(318.92)
Банкарска провизија за трансфер на пари на наменска жиро сметка	(10.00)	(30.00)
	117,108.78	(117,200.39)
Состојба на крајот на периодот	16,196.08	73,111.13

Белешки кон Проектните финансиски извештаи

1 Општи информации

На 7 април 2011 година, Електрани на Македонија АД, Скопје (“ЕЛЕМ АД, Скопје” или “Заемопримачот”), склучи договор за аванс со број ППА МБОР бр. П4610-МК со Меѓународната банка за обнова и развој (“МБОР”) за финансирање на “Подготовка на предлог проект за обновлива енергија Луково Поле” (во понатамошниот текст како “Проектот”) во вредност од 3,000,000.00 Долари. На 7 април 2011 година, МБОР ги прифати поднесените докази за исполнување на предусловите за ефективност на Договорот за аванс и следствено на тоа Проектот и Договорот за аванс стапија во сила на горенаведениот датум.

Следната табела ги нагласува категориите на прифатливи трошоци кои можат да бидат финансирани од средствата од Договорот за аванс (“категија”), распределбата на износот на средствата за секоја категорија и процентот на прифатливите трошоци кои ќе бидат финансирани во секоја категорија:

Категорија	Распределба на износот на авансот (изразени во УСД)	Процент на прифатливи трошоци кои ќе бидат финансирани
1. Консултантски услуги и ревизија на финансиски извештаи	3,000,000.00	100%
Вкупно	3,000,000.00	

Датумот на рефинансирање е 29 јуни 2012 година. Првото продолжување на датумот на рефинансирање е 10 август 2013 година, следното на 10 август 2014 година и последното продолжување на датумот на рефинансирање е 6 април 2015 година. Во согласност со добиеното известување од МБОР на 1 април 2015 година, дополнителните плаќања за Аванс за подготовка на проектот (“ППА”) ќе бидат направени со апликацијата за повлекување средства добиена од Регионалниот центар за обработка на Светска Банка во Загреб, Хрватска до крајот на 6 август 2015 година во однос на прифатливите трошоци направени до датумот на рефинансирање. Средствата од ППА кои ќе останат неповлечени по направените повлекувања во однос на овие апликации за повлекување ќе бидат откажани.

Според одредбите од Договорот за аванс, заемобарателот е должен да плати камата на повлечените средства за секој каматен период по каматна стапка еднаква на референтната каматна стапка зголемена за фиксна стапка. Датумите од периодот на вкатување се 1 јануари и 1 јули секоја година. Доколку, на или пред датумот на рефинансирање, Договорот за рефинансирање е потпишан од сите вклучени страни, тогаш целиот износ на повлечените средства ќе биде платен на МБОР во моментот кога Договорот за рефинансирање ќе стапи во сила, со тоа што повлекувањата од МБОР на износ еднаков на рефинансирањето ќе ја вклучува и пресметаната камата, во согласност со одредбите од Договорот за рефинансирање.

**“Подготовка на предлог проект за обновлива енергија Луково Поле”
МБОР Договор за аванс број ППА број МБОР П4610-МК**

Општи информации (продолжува)

Доколку, на или пред Датумот на рефинансирање, не е потпишан Договорот за рефинансирање од вклучените страни, или е потпишан, но е раскинат пред да стапи во сила, тогаш:

- i) Ако износот на повлечени средства не надминува 50,000 Долари, истиот ќе биде вратен на МБОР од страна на заемопримачот, на датум кој МБОР ќе го определи во известување до заемопримачот, кој во никој случај нема да биде 60 денови пред испраќањето на ваквото известување; и
- ii) Ако износот на повлечени средства надминува 50,000 УСД, истиот ќе биде вратен на МБОР од страна на заемопримачот во 10 приближно еднакви полугодишни рати, во износ и на датум кој МБОР ќе го определи во известување до заемопримачот.

2 Цели на проектот, активности и раководење

Цели на проектот и активности

Целите на проектот се да се помогне на Нарачателот при изработка на предлог проектот во:

- i) Намалување на опасноста која произлегува од промените на врнежите настанати како резултат на климатските промени;
- ii) Зголемување на достапноста на обновливите извори на енергија; и
- iii) Намалување на поплавите.

Активностите за кои е обезбеден аванс се состојат од следниве делови:

- a) Подготовка на проценки за животната средина и социјалното влијание, планирање на управувањето и начините на унапредување на животната средина со цел да се минимизира влијанието на изградбата и изведбата кои се поврзани со Проектот;
- b) Ажурирање на физибилити студиите и подготовка на тендерска документација во врска со Проектот;
- c) Спроведување на геолошки истражувања во врска со Проектот;
- d) Спроведување на прегледи, анкети и советувања поврзани со безбедноста на браната во врска со Проектот и подготовка на потребната документација;
- e) Спроведување на прегледи, анкети и совети за заштита на животната средина и проценка на влијанието на социјалните прашања, предлог мерки за ублажување и подготовка на потребната документација.

Раководење на проектот

Во согласност со одредбите од Договорот за аванс, претставник на заемопримачот е нејзиниот генерален менаџер. ЕЛЕМ АД, Скопје е одговорен за целокупниот надзор и координација на проектот. Нарачател на проектот е Република Македонија.

3 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие сметководствени политики се конзистентно применети на сите прикажани финансиски периоди.

“Подготовка на предлог проект за обновлива енергија Луково Поле”
МБОР Договор за аванс број ППА број МБОР П4610-МК

Сметководствени политики (продолжува)

Основа за подготовка

Придружните финансиски извештаи се подготвени за потребите на известување на МБОР, за активностите на Проектот во врска со добиениот аванс кој се однесува на завршувањето на целите на проектот, во согласност со соодветните одредби утврдени во Договорот за аванс со број ППА бр. МБОР П4610-МКД помеѓу МБОР и ЕЛЕМ АД, Скопје. Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на готовински приливи и трошења во согласност со соодветните одредби утврдени во Договорот за аванс со број ППА бр. МБОР П4610-МКД од 7 април 2011 година и Писмо за повлекување на средства од 7 април 2011 година. Врз основа на ова, готовинските приливи се признаваат тогаш кога ќе бидат примени, а готовинските трошења се признаваат тогаш кога ќе бидат платени. Овие упатства внимателно го следат *Правилникот за повлекување на средства* на МБОР за проекти.

Финансиските извештаи се подгответни за периодот од 11 август 2013 година до 6 април 2015 година.

Трансакции во странски валути

Сите сметки се водат во американски долари и ова е известувачка валута на Проектот. Трансакциите во друга валута која не е УСД се деноминирани со користење на куповниот девизен курс на Стопанска Банка АД, Скопје.

4 Настаните по датумот на известување

Според известувањето добиено од страна на Светската банка, заемопримачот доби грејс период од четири месеци, почнувајќи од Датумот на рефинансирање на 6 април 2015 година, односно до 6 август 2015 година, да ги изврши сите дозволени плаќања на трошоци, направени пред Датумот на Рефинансирање. По датумот на известување, останати се неисплатени трошоци во износ од 10,793.00 УСД во врска со консултантски услуги направени во февруари 2015 година. Трошокот бил платен од наменската жиро сметка на 26 мај 2015 година со соодветна банкарска провизија од 31.12 УСД.



Grant Thornton

www.grant-thornton.com.mk